

**МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ВО  
ИСТАНБУЛ-ТУРЦИЈА ВО ПЕРИОД  
ОД 01.03-20.03.2015 ГОДИНА**



**МС СВЕТЛАНА СПАСЕВСКА  
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-СКОПЈЕ**

СРР ВО МНОГУ ЗЕМЈИ ПРЕТСТАВУВА ПОЧЕТНА ТОЧКА НА ПРИМЕНА НА СТРОГО УТВРДЕНИ И ДОКАЖАНИ МЕТОДИ ЗА ОЖИВУВАЊЕ НА ЛУЃЕ. ГЛАВНА ЦЕЛ НА СПАСУВАЧИТЕ Е ИТНО И БЕЗБЕДНО ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ПРАВИЛНА ФУНКЦИЈА НА ДИШЕЊЕТО НА ЦИРКУЛАЦИЈАТА И БРЗА АНАЛИЗА НА СРЦЕВИОТ РИТАМ. ДОКОЛКУ СЕ ПОЧНЕ СО РЕАНИМАЦИЈА ВО ПРВИТЕ 3 МИНУТИ, ШАНСИТЕ ЗА ПРЕЖИВУВАЊЕ СЕ 75 % А СО СЕКОЈА МИНУТА ПОКАСНО ШАНСИТЕ СЕ ПОМАЛИ.



Performing CPR the **MOMENT** the heart stops will increase the chance of survival



ОБЕЗБЕДИ СИГУРНОСТ



ПРОВЕРИ СВЕСТ



ПОВИКАЈ ПОМОШ



ОСЛОБОДИ ДИШНИ ПАТИШТА



ПРОВЕРКА НА ДИШЕЊЕТО



ПОВИК НА 194



30 КОМПРЕСИИ НА ГРАДЕН КОШ



2 ВЕНТИЛАЦИИ



# СИНЦИР НА ПРЕЖИВУВАЊЕ



- 1.РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПОВИКУВАЊЕ НА ПОМОШ
- 2.РАНА ПРИМЕНА НА ОСНОВНИТЕ МЕРКИ НА РЕАНИМАЦИЈА
- 3.РАНА ДЕФИБРИЛАЦИЈА (3-5 МИН)
- 4.ПОСТРЕАНИМАЦИОНА НЕГА



# ПРОВЕРКА НА ДИШЕЊЕТО



-гледам, слушам, чувствувам (не подолго од 10 секунди)





## 30 КОМПРЕСИИ НА ГРАДИТЕ

- ПОСТАВЕНОСТА НА ДЛАНКИТЕ Е  
ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДИТЕ
- БРЗИНА 100-120 ВО МИН.
- ДЛАБОЧИНА 5-6 СМ



# ВЕШТАЧКО ДИШЕЊЕ



-2 вентилации со  
волумен 500-600  
мл





# ЗАКЛУЧОК

ИМПРЕСИОНИРАНА СУМ ОД ОРГАНИЗИРАНОСТА,  
ЉУБЕЗНОСТА, ПРОФЕСИОНАЛНОСТА И  
ХИГИЕНАТА ВО БОЛНИЦАТА ФЛОРЕНС  
НАЈТИНГЕЛ.

БЛАГОДАРНОСТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  
ЗДРАВСТВО ЗА ОВОЗМОЖЕНАТА ЕДУКАЦИЈА.

